

До: ЈЗУ Здравствен дом Струмица

Б А Р А Њ Е

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од кварталните извештаи кои Здравствениот дом Струмица, ги има доставено Министерството за здравство, за извршени договорни услуги (активности) од Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 07.03. 2013 година

A blue ink handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА" (Commission for Access to Information) around the perimeter and "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" (Republic of Macedonia) at the bottom. The center of the stamp features a coat of arms.

До: ЈЗУ Здравствен дом Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој Здравствениот дом Струмица ги има доставено до Министерството за здравство, заклучно со 15.01.2013 година за извршени договорни услуги (активности) од Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 07.03. 2013 година



До: ЈЗУ Здравствен дом Струмица

Б А Р А Њ Е

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од сите фактури кои Здравствениот дом Струмица ги има доставено до Министерството за здравство, за извршени договорни услуги (активности) од Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 07.03. 2013 година



Official stamp and signature of the State Information Commission of the Republic of Macedonia. The stamp is circular and contains the text: "РЕПУБЛИКА НА МАКЕДОНИЈА" (Republic of Macedonia) at the top, "НАЈМЕНТЕ НА РЕПУБЛИКА НА МАКЕДОНИЈА" (At least in the Republic of Macedonia) at the bottom, and "КОМИСИЈА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА" (Commission for Freedom of Access to Information) in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

До: ЈЗУ Здравствен дом Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од книгата на излезни фактури за периодот од 01 јануари до 31 декември 2012 година, каде се евидентирани фактурите кои Здравствениот дом Струмица, ги има доставено до Министерството за здравство, за извршени активности од Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2012 година во надлежност на Здравствените домови.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 07.03. 2013 година



ЦЕНТРА ЗА ЕМАНИПАЦИЈА, С.О.
НА ЖЕНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

The image shows a circular official stamp of the Center for Transparency and Access to Information in the Republic of Macedonia, Skopje. The stamp contains the text 'ЦЕНТРА ЗА ЕМАНИПАЦИЈА, С.О.', 'НА ЖЕНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА', and 'СКОПЈЕ'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

До: ЈЗУ Здравствен дом Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии на изводите од сметката на за Здравствениот дом Струмица, каде се евидентирани сите приливи од сметката на Министерството за здравство по основ на извршени услуги од Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 07.03. 2013 година



AVIS de réception / de paiement / d'inscription
ПОВРАТНИЦА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛАТА / КНИЖЕЊЕ

A remplir par le bureau d'origine Го пополнува пошта на потекло	
Bureau de dépôt Приемна пошта 1000	
No. Бр.	Date de dépôt Датум на прием 19.03.2013

Service des postes
Службено

Timbre du bureau
renvoyant l'avis
Жиг на поштата
што го враќа
образецот

Р-101205032 МК
A renvoyer par la voie la plus rapide
(aérienne ou de surface) à découvert
et en franchise de port.

Да се врати со најбрза врска
(авионска или површинска)
отворено и без наплата на поштарина

Renvoyer à (à remplir par l'expéditeur)
Да се врати (го пополнува испраќачот)

Nom ou raison sociale Име и назив на фирмата	ЗДРЖИВНИ ЕС Е
Rue et no. Улица и број	Ул. МАНУСИ ГОРИН 29А-4
Localité Место	Скопје
Pays Земја	РМ

A remplir par l'expéditeur Пополнува приемина пошта	Evol recommandé Препорачана пратка		
	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Imprimé Печат, работа	<input type="checkbox"/> Colis ordinaire Обичен пакет
	Evol avec valeur déclarés Пратка со означена вредност		Valeur déclarés
A compléter a destination Се пополнува во одредиштето	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Colis Пакет	Montant Износ
	<input type="checkbox"/> Mandat de poste Испратница	<input type="checkbox"/> Mandat de versement Уплатница	<input type="checkbox"/> Cheque d'assignation Испратнички чек
	Nom ou raison sociale du destinataire ou intitulé du CCP Име или фирма на примаџот или назив на поштенска жиро-сметка		
	Rue et no. Улица и бр. ул. Младинска бб		Localité et pays Место и земја СТРАНИЦА
	Cet avis doit être signé par le destinataire ou par une personne y autoisée en vertu des règlements du pays de destination, ou, si ces règlements le permettent, par l'agent du bureau de destination et renvoyé par le premier courrier directement à l'expéditeur. Оваа повртаница или извештај за исплата треба да ја потпише примаџот или овластеното лице во смисла на прописите на одредишната земја, или ако тоа го дозволуваат прописите, поштенскиот работник на одредишната пошта и да се врати со првата отпрема на испраќаџот.		Timbre du bureau de destination Жиг на одредишна пошта
L'envoi mentionné ci-dessus a été dument Горе наведената пратка уредно била			
<input type="checkbox"/> remis враќена 20-17	<input type="checkbox"/> payé исплатена	<input type="checkbox"/> Inscrit en CCP Уплатена на поштенска жиро сметка	
Date et signature du destinataire Датум и потпис на примаџот		Signature de l'agent Потпис на работникот	

Обр. ЦС 1120 опачина

337 ЗАРАБОТЕН
ОП СТРАНИЦА

ST. RIMICA
2003.13.10
2400

До: ЈЗУ Здравствен дом Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од извештај за работа на патронажната служба за периодот од 01.01. до 31.12. 2013 година. (Годишен сумарен извештај)

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- **в) фотокопија**
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- **а) по пошта**
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 11.06. 2013 година



До: ЈЗУ Здравствен дом Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај за извршени услуги во патронажна служба за цела 2012 година (01 јануари до 31 декември).

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 20.06. 2013 година